

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

СОДРЖИНА

- Финансиски извештаи

- 1. Биланс на состојба

- 2. Биланс на успех

- 3. Извештај за паричен тек

- 4. Извештај за промени во капиталот

- Белешки кон финансиските извештаи
- Годишен извештај за работењето

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	Предходна година 31.12.2017	Тековна година 31.12.2018
СРЕДСТВА		
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Пари и парични еквиваленти:	118,628,152.00	13,162,866.00
Побарувања:	947,760,851.00	1,094,295,206.00
Други побарувања:		
Залиха:	1,333,518,681.00	1,821,130,216.50
АВР:	24,613,105.00	27,259,379.00
ВКУПНО ТЕК.СРЕДСТВА:	2,424,520,789.00	2,955,847,667.50
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА:		
Недвижн, постројки и опрема:	3,879,013,032.00	3,869,813,575.50
Нематеријални средства:	0.00	0.00
Долгорочни вложувања:	6,438,530.00	6,438,530.00
ВКУПНО НЕТЕК.СРЕДСТВА:	3,885,451,562.00	3,876,252,105.50
ВКУПНО СРЕДСТВА:	6,309,972,351.00	6,832,099,773.00
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ:		
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ:		
Обврски према добав.	1,291,162,554.00	867,447,267.00
Краткорочни фин. обврски	2,771,296,996.00	2,936,408,079.00
Други краткорочни обврски	720,558,054.00	1,593,208,883.00
ПВР	0.00	0.00
ВКУПНО ТЕКОВНИ ОБВРСКИ:	4,783,017,604.00	5,397,064,229.00
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ:		
Долгорочни финан. обврски	344,765,945.00	248,545,958.00
ВКУПНО ДОЛГОР.ОБВРСКИ	344,765,945.00	248,545,958.00
КАПИТАЛ:		
Акционерски капитал	4,431,095,077.00	4,431,095,077.00
Резерви		
Акумул. добивка(загуба)	-3,250,466,470.00	-3,248,906,275.00
Тековна добивка(загуба)	1,560,195.00	4,300,784.00
ВКУПНО КАПИТАЛ	1,182,188,802.00	1,186,489,586.00
Вонделовна пасива		
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	6,309,972,351.00	6,832,099,773.00
	0.00	0.00



1. ПРИХОДИ	6,588,209,099.00
Приходи од продажба	6,588,209,099.00
2. ТРОШОЦИ	6,348,166,157.00
2.1 Трошоци од производство	6,256,083,935.50
2.2 Почетни - крајни залихи	92,082,221.50
Почетни залихи	775,945,233.00
Крајни залихи	683,863,011.50
3. НАБАВНА ВРЕДНОСТ на подадени стоки	0.00
Бруто Профит (1- (2+3))	240,042,942.00
4. Административни трошоци	204,527,493.00
5. Трошоци од продажба и дистрибуција	10,177,219.00
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (1-(2+3)-(4+5))	25,338,230.00
6. Други приходи	44,050,828.00
Останати деловни приходи	33,047,678.00
Приходи од сопствен производ	10,207,050.00
Приходи од дивиденда	796,100.00
7. Останати деловни приходи	33,022,132.00
Останати приходи	0.00
Курсни разлики	31,372,975.00
Камати	1,649,157.00
Вкупно други деловни приходи (6+7)	77,072,960.00
8. Камати и курсни разлики	90,010,371.00
Камати	47,633,482.00
Негативни курсни разлики	42,376,889.00
9. Останати деловни расходи	5,874,178.00
Вкупно други деловни расходи	95,884,549.00
10. Добивка пред оданочување	6,526,641.00
11. Даноци придонеси и друго	2,225,857.00
НЕТО ДОБИВКА (загуба) (10-11)	4,300,784.00
Обврска за дивиденди	0.00
Нето профит по дивиденди	4,300,784.00
ПРИХОДИ (1+6+7)	6,665,282,059.00
РАСХОДИ (2+3+4+5+8+9)	6,658,755,418.00
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	6,526,641.00
Разлика	0.00



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК

МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ	Тековна година 31.12.2018
ИЗВЕШТАЈ ОД ПАРИЧЕН ТЕК	
А) Готовински текови од деловни активности	77,919,672.00
Нето добивка/загуба после оданочување	4,300,784.00
Амортизација	261,475,510.50
Ревалоризација на амортизација	-487,611,535.50
Зголемување/ намалување на залихите	-146,534,355.00
Зголемување/ намалување на побарува од купувачите	
Зголемување/ намалување на побарува од аванси	
Зголемување/ намалување на останати краткор.побарувања	
Зголемување/ намалување на АВР	-2,646,274.00
Зголемување/ намалување обврски спрема добавувачи	-423,715,287.00
Зголемување/ намалување обврски на примени аванси	
Зголемување/ намалување на останати краткорочни обврски	872,650,829.00
Зголемување/ намалување на ПВР	0.00
Б) Готовински текови од инвестициони активности	-252,276,054.00
Директни набавки на материјални и нематеријални средства	-252,276,054.00
Продажба на материјални и материјални средства	0.00
Зголемување/ намалување на долгорочно вложување	
Зголемување/ намалување на долгорочно побарување	
Зголемување/ намалување на краткорочно финансиски вложување	
В) Готовински текови од финансиски активности	68,891,096.00
Зголемување на капиталот	0.00
Зголемување/ намалување на долгорочно кредити	68,891,096.00
Стекнување малцински интереси	
Исплатени дивиденди	
Откуп/ продажба на сопствени акции	
Зголемување/ намалување на паричните средства	-105,465,286.00
Парични средства на почеток на годината	118,628,152.00
Парични средства на крајот на годината	13,162,866.00
	0.00



Друштво: Макстил А.Д. Скопје
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2018
 Извештајот е консолидиран: не

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	3.948.195		482.900	-3.250.466		1.180.629
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.560		1.560
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	3.948.195	0	482.900	-3.248.906	0	1.182.189
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				4.301		4.301
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	3.948.195	0	482.900	-3.244.605	0	1.186.490



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 2018

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив на друштвото	Макстил АД Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	4-02000017-000-10		
Седиште	ул. 16 Македонска бригада бр.18, Скопје, Р. Македонија		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување	/		
Позначајни дејности кои ги извршува	Производство и трговија со производи за црна металургија		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	Странско правно лице - Duferco Skop Investment Ltd,Vaduz (62.4%) Домашно правно лице - РЖ Економика А.Д. Скопје (21.37%)		
Број на вработени спрема степен на образование	Број на вработени со високо образование	Број на вработени со средно образование	Број на вработени со основно образование
	154	715	80
Сопственичка структура	Duferco Skop Investment Ltd,Vaduz (62.4%) Duferco Skop LTD CYPRUS (19.4%) Останати правни и физички лица (18.2%)		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 1997		

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Годишната сметка на Макстил А.Д.Скопје е подготвена согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Годишната сметка е составена за Макстил А.Д. Скопје и истата не е консолидирана
Валута на презентација	Денар (МКД)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата година, во се еднакво како и за претходната година. Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на годишната сметка се дадени во продолжение.

3.1. Основи за подготовка на Годишната сметка

Годишната сметка на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, ... и бр. 120/18;Собрание -195/18;исп.-225/18;у.суд-239/18) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09, 164/10 и 107/11), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ.

Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на кон-тинуитет во работењето.

Годишната сметка ги вклучува Билансот на состојбата (Извештај на финансиската состојба) изготвен со состојба на 31.12.2018 година, Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба) за годината која завршува на 31.12.2018 година, Извештајот за останата сеопфатна добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година и овие Објаснувачки белешки.

При изготвувањето на годишната сметка, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во оваа точка (3).

Позициите во билансите се изразени во денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД.

3.2. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорената услуга е извршена, односно производите се испорачани.

3.2.1. Приходи од оперативен лизинг / закуп

Приходите поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат тековно - за периодот за кој се

однесуваат. Тие се искажуваат преку Билансот на успех во моментот на нивно настанување, во

согласност со важечките договори.

3.2.2. Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи и стоки треба да се признаат кога се задоволени следните

услови :

- Претпријатието на купувачот му пренело значајни ризици и користи од сопственоста на производот и стоките
- Кога износот на приходите може веродостојно да се измери

3.3. Расходи (трошоци)

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на судирање).

3.3.1. Оперативен лизинг / Закуп

Трошоците

поврзани со оперативниот лизинг (закуп) се признаваат тековно - за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг (закуп) се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупнина. Тие се искажуваат преку

Билансот на успех во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.3.2. Трошоци за производство (конверзија) се распоредуваат според директното учество во настанувањето на производите (односно услугите)

3.3.3. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Билансот на успех и се искажуваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи.

3.3.4. Амортизација на нетековни материјални и нематеријални средства

Амортизацијата на нетековните материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата и на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Друштвото.

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 3%
Деловен инвентар	5% - 37.5%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности, постројки и опрема и на нематеријални средства започнува да се пресметува со денот на ставање на средствата во употреба. Земјата не се амортизира.

Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

3.3.5. Надоместоци на вработените

Плата и надоместоци на вработените заедно со припаѓачкиот данок и придонеси за социјално осигурување

Во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Друштвото исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. Во овие обврски спаѓаат исплати на вработените во износи пресметани согласно со закон и колективен договор, припаѓачкиот данок, односно придонеси пресметани со примена на стапки пропишани со закон.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување. Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство.

3.4. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Како што е обелоденето во Белешката 3.1, ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех се вреднуваат со користење на МКД, која претставува функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Билансот на состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Билансот на успех.

3.5. Нетековни материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2018 се прикажани по на-бавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е ком-плетиран процесот на изградбата / монтажа.

Недвижностите, постројките и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

3.6. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и вложувања во туѓи средства. Тие се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

3.7. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според метод на просечни цени. Суровините примени по основ на договори за преработка се евидентираат вонбилансно. Залихите на недовршено производство и готовите производи се водат по плански цени (се утврдуваат на почетокот на годината), а на крајот на годината се прави збирна пресметка (отстапување од планските цени) на производството по стварни трошоци, односно по цена на чинење.

Последователно, залихите се мерат според пониската вредност помеѓу набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната (реализационата) вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени под нормални услови, намалена за трошоците на довршување и продажба.

Исправката на вредноста на залихите се прикажува како трошок на периодот и за истата се намалува нивната сметководствена вредност - до нето продажната вредност проценета од Друштвото. Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

3.8. Побарувања и обврски - Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според трансакциската вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Друштвото ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

3.8.1. Побарувања

Побарувањата од купувачи се искажуваат според нивната номинална вредност намалена за со-одветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспелани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски

потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се безвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува преку Билансот на успех. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.8.2. Обврски

Оперативните обврски кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вра-ботените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, од-носно одлука на надлежниот орган на друштвото. Овие обврски се класифицираат како кратко-рочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на до-спевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор. Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

3.9. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

3.10. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на финансискиот резултат и даночно непризнатите трошоци.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Изготвувањето на годишната сметка во согласност со МСФИ бара од Друштвото да употребува проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски и обелоденување на неизвесни средства и обврски на датумот на известување, како и на приходите и трошоците за извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите до-стапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Управувањето со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

Кредитниот ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки.

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото.

Ризик на ликвидноста претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на по-требната готовина за сервисирање на тековните обврски.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патент и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
2018	1	2	3	4	5	6
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Исправка на вредноста	/	/				
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Амортизација	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	/	/	/	/
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	/	/	0	0	/	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	/	/	0	0	/	0
2017	1	2	3	4	5	6
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0

Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.211.013	/	14.420.300
Амортизација	/	/	0	771.017	/	771.017
Намалување	/	/	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2017(претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	0	15.191.317
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	/	/	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017(претходна година)	/	/	0	771.017	0	771.017

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестици и во тек	Вкупно
2018	1	2	3	4	5
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	1.130.270.115	2.711.491.824	7.673.081.656	355.798.502	11.870.642.097
Зголемување	0	57.381.268	356.299.968	244.361.319	658.042.555
Намалување	0	0	135.035.722	413.681.236	548.716.958
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	1.130.270.115	2.768.873.092	7.894.345.902	186.478.585	11.979.967.694
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	1.729.724.456	6.270.472.121	0	8.000.196.577
Амортизација	0	60.598.138	200.877.372	0	261.475.510
Намалување	0	0	134.662.094	0	134.662.094
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	1.790.322.594	6.336.687.399	0	8.127.009.993
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)	1.130.270.115	978.550.499	1.557.658.502	186.478.585	3.852.957.701
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)	1.130.270.115	981.767.369	1.402.609.534	355.798.502	3.870.445.521
2017	1	2	3	4	5
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	1.130.270.115	2.711.491.824	7.551.475.137	178.877.225	11.572.114.301

Зголемување	0	0	127.401.498	304.322.775	431.724.273
Намалување	0	0	5.794.979	127.401.498	133.196.477
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	1.130.270.115	2.711.491.824	7.673.081.656	355.798.502	11.870.642.097
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0	1.668.887.844	6.082.231.186	0	7.751.119.030
Амортизација	0	60.836.611	194.033.867	0	254.870.478
Намалување	0	0	5.792.931	0	5.792.931
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	1.729.724.455	6.270.472.122	0	8.000.196.577
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)	1.130.270.115	981.767.369	1.402.609.534	355.798.502	3.870.455.521
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)	1.130.270.115	1.042.603.980	1.469.243.951	178.877.225	3.820.995.271

9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Опис	Тековна година	Претходна Година
Побарувања од купувачи во земјата	192.099.162	327.548.900
Побарувања од купувачи во странство	147.240.737	145.151.419
Застарени, сомнителни и спорни странски побарувања	0	16.089.048
Вредносно усогласување на побарувања	9.340.626	106.285.696
Вкупно:	348.680.525	595.075.063

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Опис	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	189.356	69.750.059
Парични средства во денарска благајна	128.625	72.766
Девизна сметка	12.844.885	48.805.327
Девизна благајна	0	0
Вкупно:	13.162.866	118.628.152

11. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на:			Состојба			
	2018 (тековна година)		01.01.2018	%	зголе м.	намал.	31.12.2018
Обични акции	Физички лица	2.661.376	18.2	/	/	2.661.376	18.2
	Правни лица	11.961.568	81.8	/	/	11.961.568	81.8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	Вкупно	14.622.944	100	/	/	14.622.944	100
2017 (претходна година)		01.01.2017	%	зголе м.	намал.	31.12.2017	%
Обични акции	Физички лица	2.661.376	18.2	/	/	2.661.376	18.2
	Правни лица	11.961.568	81.8	/	/	11.961.568	81.8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	Вкупно	14.622.944	100	/	/	14.622.944	100

12. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва	/	/	/
Обврски кон добавувачи	/	/	/
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	/	/	/
Обврски по основ на кредити	хипотека	232.627.701	314.627.423
Обврски по основ на заеми	/	/	/
Останати долгорочни обврски	/	/	/
Вкупно	/	232.627.701	314.627.423

13. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

О п и с	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	625.901.300	857.863.199
Добавувачи во странство	218.940.525	225.915.774
Добавувачи за нефактурирани стоки	22.605.442	207.410.581
Вкупно:	867.447.267	1.291.189.554

14. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	1.252.182.585	1.087.071.502
Краткорочни кредити во странство	1.684.225.494	1.684.225.494
Вкупно:	2.936.408.079	2.771.296.996

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	984.273.886	1.135.833.082
Приходи од продажба во странство	2.199.329.813	2.077.314.550
Вкупно:	3.061.588.436	3.213.147.632

16. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	3.247.796	3.149.785
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од минати години	11.762.824	286.065
Приходи од наплата на штети за основни средства	3.918.083	7.838.825
Приходи од дивиденди од вложув.во неповр.друштва	796.100	532.130
Други приходи	12.910.025	1.532.927
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	3.791.553	1.395.121
Приходи од камата за ненавремен поврат на ДДВ	1.641.671	2.833.452
Вкупно:	38.068.052	17.568.305

17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	130.543.206	108.301.092
Трошоци за саеми	0	0
Наемнина	4.636.746	4.578.048
Дневници за службени патувања и патни трошоци	3.017.573	2.791.118
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	239.996	540.000
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	828.475	251.377
Премии за осигурување	34.884.770	27.044.270
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	5.595.742	5.251.267
Трошоци за ревизија	2.290.380	2.283.972
Трошоци за останати интелектуални услуги	15.749.743	12.733.691
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	531.792	0

Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	15.349.227	12.118.979
Вкупно останати оперативни расходи:	213.667.650	175.893.814

18. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Опис	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	382.380.462	387.955.900
Обврски по основ на купопродажни односи	1.531.841.495	667.780.573
Приходи од продажба на готови производи	3.401.357.604	2.501.144.134
Приходи од продажба на стоки	0	0

Лице одговорно за составување на Белешките: Име и презиме

Елена Прличкова Арсиќ

ЕМБГ 0 1 0 4 9 5 7 4 5 5 0 5 0

Лице одговорно за составување на Белешките: Целосен назив на друштвото - МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Макстил АД Скопје

ЕМБС 5 1 6 6 2 5 0

Во Скопје на ден 12.02.2019	Лице одговорно за составување на Белешките Прличкова Арсиќ Елена	МП	Раководител
--------------------------------	---	----	-------------

